

Албанското население на Балканот се муслиманизира. Податоците кои говорат дека тие во голем број се католици или православни лошо одекнуваат кај муслиманите. Христијаните се под пресија, во нив се гледа како на верски предавници.

Албанските муслимани во Албанија го напуштија умерениот ханефиски ислам, кој овозможува и повикува на коегзистенција со немуслиманите и наместо него сè повеќе го прифаќаат вахабизмот. Тоа е идеологија која ги освојува младите муслимански генерации на нашиов Полуостров.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Пред две години од Националната нуклеарна лабораторија во Лос Аламос во Њу Мексико исчезнале десеттина дискови со исклучително важни податоци за нуклеарната програма. Станува збор за втор таков случај, а првиот сè уште не е расветлен. Очигледно се работи за големи пропусти во обезбедувањето на ваквите објекти. Се уфрлуваат луѓе кои навидум изгледаат пристojни, а потоа претресуваат и одземаат сè што е вредно и значајно за безбедноста на државата. Тогаш прв пат американските федерални органи проговорија за постоењето на т.н. бели терористи. Најмногу ги има од Балканот, но службите не сакаат да зборуваат за тоа и ги занемаруваат фактите дека најбројни меѓу нив се Бошњациите и Албанците. Во третирањето на исламот и фундаментализмот отсекогаш акцентот се ставал врз Босна, додека Косоварите биле занемарени и покрај силните докази дека се вклучени во диверзии и са-



ФАНАТИЗАМ ВО ОДБРАНА НА ИСЛАМОТ

КОЈ И ЗОШТО ГИ НУКЛЕАРНИТЕ

ботажи. Американците ги анализираат Албанците на интересен начин. За нив тоа се луѓе со две вери - христијанска и исламска, но верските разлики ги занемариле во корист на националното единство, па оттука не би можело за нив да се зборува како за нација опседната со верски фанатизам и фундаментализам. За Албанците, според анализите во САД, религијата не е важна. Во Албанија е создаден атеистички пристап на гледање на работите, кој ги забранува сите видови на вероисповед на повисоко рамниште.

ВЕРСКИ ПРЕДАВНИЦИ

По паѓањето на комунизмот населението сè повеќе се врти кон различните видови религии. Голем дел го прифаќа исламот. Најтврдокорните се обидуваат да ја радикализираат нацијата, со обид таа да се натера да се бори за своите човекови и територијални права. Западот ја прифати таа игра. Поранешните марксистички и ленинисти стануваат валкани сојузници за создавање кризи на Балканот. Западот сè уште го занемарува фактот и го демантира ар-

Дел од Албанците почнуваат и да го сквернават името на Георгија Кастриот Искендер. Радикалните струи кај денешната албанска популација вешто ја фалсификуваат историјата и се обидуваат да ѝ дадат муслиманска конотација, што всушност е голема лага и неправда.

гументот дека радикалниот ислам денес е многу поприсутен меѓу Албанците, отколку меѓу муслиманите во Босна. Постојат и многу примери кои покажуваат дека Албанците на Балканот се многу пофанатични во одбраната на исламот, отколку Босанците, иако денес Западот го тврди спротивното. Интересен е фактот што за време на ЈНА, дел од Босанците кои биле во неа без проблем конзумирале свинско месо, додека Албанците остро се спротивставувале. Пона-

АСЕЛЕНИЕТО СЕ ОПРЕДЕЛУВА ЗА АЦИИТЕ

По паѓањето на комунизмот населението сè повеќе се врти кон различните видови религии. Голем дел го прифаќа исламот. Најтврдокорните се обидуваат да ја радикализираат нацијата, со обид таа да се натера да се бори за своите човекови и територијални права. Западот ја прифати таа игра. Поранешните марксиста и ленинисти стануваат валкани сојузници за создавањето кризи на Балканот.

набљудувања западните аналитичари ги вршат во контекст на споредбени анализи меѓу босанските и албанските муслимани и нивната наклонетост кон исламскиот фундаментализам.

МОДЕРНИ ФАНАТИЦИ

Целта е конкретно да се одговори на прашањето - кој од овие два народа на Балканот е поблизок до Ал Каида и кој е поопасен? До пред 15 години се говореше за огромен процент на атеисти меѓу албанската популација на Балканот, што не беше случај со муслиманите во Босна. Потоа дојде до невидена експанзија на прифаќање на исламот меѓу младите

штествено живеење, тие го шират исламот во модерните облици на негово изразување.

ФБИ будно ги следи активностите на организаторите на верските собирања. Постојат повеќе такви организации, на пример, "Albanian-American Muslim Society" со седиште во Хапер Вудс, во близина на Детроит, потоа "Albanian-American Islamic Center" во Бруклин. Уште во 1954 година била формирана бектешка заедница во Детроит. Наредните години масовно дошле десеттина илјади нивни приврзаници и трајно се населиле. Денес таму живее третата генерација. Одлично зборуваат англиски, се облекуваат најмодерно, се образуваат во ви-

КРАДЕ ТАЈНИ?

таму, студентските протести во 1981 година во Приштина настанале откако меѓу студентите се рашириле информации дека во ресторанот за ручек се сервираше свинско месо. Тоа во Босна никогаш не се случило и покрај што имало такви случаи. Можеби ова се банални примери, но многу говорат. Тука се врзува исламот со политиката и со повисоките интереси. Албанското население на Балканот се муслиманизира. Податоците кои говорат дека тие во голем број се католици или православни лошо одекнуваат кај муслиманите. Христијаните се под пресија, во нив се гледа како на верски предавници. Некои информации говорат дека околу половина од Албанците во Македонија имале христијанска религија. Но, со текот на времето, на ваков или на онаков начин, тие се исламизирале. Денес во Македонија и речиси нема Албанци католици или православни. Нема ниту албанско село или, пак, регион во кој населението е христијанско. Истото важи и за Косово и за Јужна Србија. Во Приштина постои албанска католичка бискупија, но бројот на верниците не надминува повеќе од 20.000. Тоа е само еден процент од албанската популација на Косово. Ваквите



ВАШИНГТОН ГИ ЗАОСТРИ МЕРКИТЕ ЗА НОВИ ДОСЕЛУВАЊА НА ИЛЕГАЛЕН НАЧИН ПРЕКУ МЕКСИКАНСКАТА ГРАНИЦА

Албанци, што доведе до верска радикализација на состојбите со останатите балкански народи, па и меѓу самата албанска популација. Сè уште Западот за Албанците пишува дека тоа се приврзаници на умерениот ислам, кој не го прифаќа вахабизмот како екстремно верско движење. Интересно е тоа што Западот ги третира како лажни муслимани, кои имаат други потреби, но не и верски. Дали тоа навистина е така или станува збор за голема заблуда?

Своевремено САД дозволуваше издавање на голем број иселенички визи за Албанците. Но, откако Вашингтон ги заостри мерките за нови доселувања, тие на илегален начин сами си организираа влез во Америка преку мексиканската граница. Во Њујорк, Детроит и во другите поголеми градови денес постојат огромни албански енклави во облик на колонии. Наместо да ги прифаќаат принципите на американското оп-

соки универзитети, одат на забави, пијат алкохол, но во душата останале фанатици како и нивните предци. И токму тие се оние кои ја поддржуваат Ал Каида, а не оние со традиционална муслиманска облека. За околината која ги опкружува тие се сосема безопасни, но тоа е, пред сè, поради фактот што верската идеологија ги обврзува да се прикриваат во верските убедувања. Меѓу нив има и најдобри интелектуалци, кои завршиле атомска физика, вработени се како нуклеарни физичари во истражувачките институти и друго. Америка е свесна дека борбата ќе ја води и однатре, а не само во Авганистан, Ирак или во Иран. Исчезнувањето на дисковите кои претходно се спомнати се должи токму на индивидуите, кои ги исполнуваат налозите на светските екстремни мрежи. Дел од тие лица дури имаат двојна вера. Еднаш муслимани - бектеши, за потоа да влезат во христијански храм и

Svet

да се покрстат. Тие сè уште се незабележителни за федералните органи. Ал Каида ќе ги користи натурализираните христијани во изведувањето саботажии и извлекувањето податоци од интерес за организацијата.


АРАБИЗАЦИЈА НА БАЛКАНСКИТЕ МУСЛИМАНИ

Денес Албанците се обидуваат да создадат консолидирана нација, која ќе биде целосно муслиманска, а обидите да се врати католицизмот кој традиционално го имале повеќето од нив, строго ќе бидат казнувани. Дел од нив почнуваат и да го сквернават името на Георгија Кастриот Искендер. Радикалните струи кај денешната албанска популација вешто ја фалсификуваат историјата и се обидуваат да ѝ дадат муслиманска конотација, што всушност е голема лага и неправда. Проценките говорат дека за дваесеттина години албанското население на Балканот ќе се арабизира, заборавајќи на традиционалното и автентичното што го поседу-

Таканаречените цокер сценарија се развиле благодарение на технолошкиот напредок во светот. Преку нив се оневозможува пристап до линиите за комуникации во клучни региони.

вало. Тоа значи дека некој се обидува да ја уништи вистинската албанска структура на овие простори и да ѝ даде сè сема други вредности. И денес постојат обиди во некои средини наместо албански да се зборува на арапски јазик. Тој обид го прават типови кои десет години се бореле против Србите, Хрватите и Македонците на овие простори. Тоа се т.н. Муџахедини, кои во голем број ги има во Босна, на Косово, во Јужна Србија, во Македонија. Самите Арапи сè повеќе престануваат да постојат во антрополошка и биолошка смисла. Преку арапскиот ислам се шири арапскиот јазик, а преку јазикот се арабизираат и другите муслимански народи, кои исто-

времено и биолошки се мешаат со Арапите. Само еден пример ќе го потврди ова. Коморските острови кои немаат никакви врски со Арапите го прифатија арапскиот како службен јазик. Истото го направи и африканската држава Чад, Мавританија каде црниците зборуваат арапски. Тоа е свесна манипулација. Зарем балканските муслимани ќе им одолеат на арапските притисоци? За последниве десет години кај нив дојде до драстична промена на верските сфаќања. Новата орнаментика на новите џамии го потврдува тоа. Албанските муслимани во Албанија го напуштија умерениот ханефиски ислам, кој овозможува и повикува на коегзистенција со немуслиманите и наместо него сè повеќе го прифаќаат вахабизмот. Тоа е идеологија која ги освојува младите муслимански генерации на нашиов Полуостров. Тоа е идеологијата која го мрази крстот. Неовахабизмот е идеологијата на Ал Каида. Не треба многу да се размислува зошто таа е прифатена меѓу балканските муслимани. Сè ова е направено со директно покровителство за време на владеењето на Сали Бериша во Албанија пред десет години, а главен организатор бил шефот на службата за безбедност ШИК, Башким Газидеда.



Професор Ванче Стојчев е автор на книгата "Воена историја на Македонија", на англиски јазик "Military history of Macedonia". Оваа книга има 777 страници, поделена е на два дела од кои првиот е текстуален, а во вториот има воени карти (136 карти и мапи во боја). Во првиот дел, две глави му се посветени на античкиот период, две на средновековна Македонија, а 8 за периодот на создавањето на Османлиската империја на македонски простори сè до 1948 година кога завршува Граѓанската војна во Грција.



Воената историја на Македонија се одвивала на секој дел на територијата на Македонија, на неа војувале речиси сите соседни држави и војските на големите сили. Книгата е со индекси на лични, околу 2.170 и 1.850 географски поими, речник на помалку познати поими од терминологијата, како и турцизми.

Цена: 3.200 денари + ПТТ трошоци
Европа: 52 евра + 10 евра ПТТ трошоци
САД: 62 долара + 28 долари ПТТ трошоци



Книгата "Превенција од злоупотреба на дрогата" од д-р Стефан Бужакоски, на илустративен и уверлив начин покажува дека злоупотребата на дрогата е најтешкото, најопасното и најсложеното зло. Преку обработката на нарко криминалитетот, чии носители се професионални деликвенти, јасно се изразени сите карактеристики на злоупотребата на дрогата.

Во делото авторот ги вградил своите долгогодишни сознанија и полициски искуства, при што дава репрезентативна слика базирана врз научно-истражувачката работа, која е рефлексивна на современата криминалистичка мисла и практика.

Цена: 400 денари + ПТТ трошоци
Европа: 7 евра + 5 евра ПТТ трошоци
САД: 8 долари + 10,5 долари ПТТ трошоци

Овие книги можат да се порачаат во Редакцијата "Македонско сонце" на тел: ++389 2 3130 137 и факс: ++389 2 3130 377 или на адреса: ул. "Ленинова" бр. 87 1000 Скопје